



Финансиски Извештаи

за годината која завршува на 31 Декември 2014

Прилеп, Февруари 2015 година

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината која завршува на 31 Декември 2014 година

		во илјади денари	
	Белешка	2014	2013
Приходи од продажба	7	35.268	22.998
Останати оперативни приходи	8	2.503	1.088
Вкупно оперативни приходи		37.771	24.086
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производство во тек		-	
Потрошени материјали, инвентар и резервни делови	9	(2.313)	(437)
Набавна вредност на продадени стоки	10	-	(29)
Трошоци за вработените	11	(18.771)	(15.878)
Амортизација	12	(2.755)	(1.646)
Останати оперативни трошоци	13	(15.354)	(6.020)
Вкупно оперативни расходи		(39.193)	(24.010)
Добивка/(загуба) од оперативно работење		(1.422)	76
Финансиски приходи		-	-
Финансиски расходи	14	(31)	(10)
Добивка/(загуба) пред оданочување		(1.453)	66
Данок од добивка	15	-	53
Нето добивка/(загуба) за периодот		(1.453)	13

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Составил

М.П.

Претседател на УО

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 Декември 2014 година

	Белешка	во илјади денари	
		2014	2013
Добивка/(загуба) за годината		(1.453)	13
Останата сеопфатна добивка:		-	-
Курсни разлики од преведување на странски работења		-	-
Финансиски средства расположливи за продажба			
Хедирања на парични текови			
Добивка од ревалоризација на недвижности			
Актуарски добивки/(загуби) од пензиски планови на дефинирани користи			
Удел во сеопфатна добивка на придружени ентитети			
Данок на добивка кој се однесува на компоненти од останата сеопфатна добивка		-	-
Нето сеопфатна добивка/(загуба) за годината		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(1.453)	13

Составил

М.П.

Претседател на УО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

на ден 31 Декември 2014 година

	Белешка	во илјади денари	
		2014	2013
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства и хартии од вредност	16	198	548
Побарувања од купувачи	17	7.011	4.635
Останати краткорочни побарувања	18	70	86
Краткорочни финансиски средства		-	-
Платени трошоци за идните периоди	19	43	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	20	-	3
Залихи	21	35	47
Аванси за нематеријални и материјални средства		-	-
Вкупно тековни средства		7.357	5.319
Нетековни средства			
Долгорочни побарувања		-	-
Нематеријални и материјални средства	22	29.237	8.053
Долгорочни финансиски средства		-	-
Вкупно нетековни средства		29.237	8.053
ВКУПНО СРЕДСТВА		36.594	13.372
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачите	23	6.471	2.253
Останати краткорочни обврски	24	1.173	1.702
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	25	26.311	5.493
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	26	168	-
Вкупно тековни обврски		34.123	9.448
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски		-	-
Долгорочни резервирања		-	-
Вкупно нетековни обврски		-	-
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
	27		
Државен капитал		1.507	1.507
Резерви		-	-
Акумулирана добивка		2.417	2.404
Пренесена загуба		-	-
Добивка за финансиската година		(1.453)	13
Вкупно капитал и резерви		2.471	3.924
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		36.594	13.372

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Составил

М.П.

Претседател на УО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за година која завршува на 31 Декември 2014

Опис	во илјади денари	
	2014	2013
А. Готовински текови од оперативно работење		
Нето добивка (загуба)	(1.453)	13
Трошоци кои не повлекуваат користење на обртни средства:		
Амортизација	2.755	1.646
Приходи од отпис на обврски и вишоци	(2.071)	32
Расходи од отпис на побарувања и кусоци	-	-
Готовински текови од работење	(769)	1.691
Побарувања од купувачи	(2.376)	(1.805)
Останати краткорочни побарувања	16	78
Краткорочни финансиски средства	-	-
Платени трошоци за идните периоди	(43)	512
Побарувања за дадени аванси депозити и кауции	3	(3)
Залихи	12	(39)
Аванси за нематеријални и материјални средства	-	-
Побарувања од субјектот врз основа на учество во вложувања	-	-
Обврски по основ учество во резултатот	-	-
Обврски спрема добавувачи	6.289	1.038
Останати краткорочни обврски	(529)	172
Краткорочни обврски од финансирање	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (ПВР)	20.818	2.579
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	168	-
Нето готовински текови од оперативно работење	23.589	4.223
Б. Готовински текови од инвестиционо работење		
Долгорочни побарувања	-	-
Материјални вложувања	(23.939)	(4.197)
Расходи и оттуѓувања/намалувања	-	373
Долгорочни финансиски средства	-	-
Нето готовински текови од инвестиционо работење	(23.939)	(3.824)
В. Готовински текови од финансиско работење		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Долгорочни резервирања	-	-
Капитал	-	-
Нето готовински текови од финансиско работење	-	-
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(350)	399
Парични средства на почеток на годината	548	149
Парични средства на крајот на годината	198	548

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Составил

М.П.

Претседател на УО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за годината која завршува на 31 Декември 2014 година

2014 во илјади денари

	Државен капитал	Резерви	Акумули- рана добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2014 година	1.507	-	2.418	3.925
Добивка за финансиска година	-	-	(1.453)	(1.453)
Распределба на добивката за 2013 година во корист на капиталот и резервите	-	-	-	-
Покривање на загубата на терет на капиталот	-	-	-	-
Останати неспомнати промени кои влијаат на капиталот и резервите	-	-	-	-
Состојба 31.12.2014 година	1.507	-	965	2.472

2013 во илјади денари

	Државен капитал	Резерви	Акумули- рана добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2013 година	1.507	-	2.405	3.912
Добивка за финансиска година	-	-	13	13
Распределба на добивката за 2012 година во корист на капиталот и резервите	-	-	-	-
Покривање на загубата на терет на капиталот	-	-	-	-
Останати неспомнати промени кои влијаат на капиталот и резервите	-	-	-	-
Состојба 31.12.2013 година	1.507	-	2.418	3.925

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Составил

М.П.

Претседател на УО

1. ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Фирма: Јавно Претпријатие за ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ Прилеп.

Кратко име: ЈП за ПУП Прилеп.

Ј.П. за ПУП Прилеп (во понатамошниот текст Претпријатието) е основано на 07 Октомври 2004 година.

Главнината на друштвото изнесува 1.507.310,00 денари

За 2014 година број на вработени изнесува 60, а за 2013 година бројот на вработени изнесува 58.

Седиште: Прилеп ул. Прилепски Бранители бр.1

Основна дејност: 52,21 Услужни дејности поврзани со копнениот превоз

Покрај основната дејност друштвото ги има и следните споредни дејности:

71.11 Архитектонски дејности;

71.12 Инженерство и со него поврзано техничко советување;

74.90 Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место;

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на ЈП “П.У.П“ Прилеп се изготвени во согласност со законските прописи, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) што се прифатени и објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство (Службен Весник на РМ бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

Финансиските извештаи се подготвени врз претпоставката за континуитет, односно дека претпријатието ќе продолжи со своето работење во некое непредвидено време.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Прегледот на позначајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 31.12.2014 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1 Приходи од продажба

Приходите од продажба се признаваат кога на купувачот се пренесени сите значајни користи и ризици од сопственоста на производите и кога е очекувано дека идни економски користи ќе притечат во претпријатието и кога овие користи можат да бидат реално измерени. Приходите од продажба се искажуваат по принципот на фактурирана реализација.

3.2 Потрошени материјали и резервни делови

Потрошените материјали и резервни делови ги опфаќаат сите трошоци што се настанати во однос на фактурираната реализација, трошоци потребни за остварување на основната дејност на претпријатието.

3.3 Трошоци за тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на градежните објекти, основните средства, поправка на опремата и сл. се покриваат од приходите на пресметковниот период кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства, се книжат односно искажуваат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.4 Приходи од камати

Каматите настанати по основ на денарски влогови и побарувања од деловните односи се признаваат во Билансот на Успехот кога доспеваат и се искажуваат како останати приходи од камати во рамките на финансиските приходи.

3.5 Камата како расход

Каматите настанати по основ на деловни обврски како и по основ на финансиски обврски, пресметани до датумот на билансот на состојба, се искажуваат во билансот на успех како останати расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Каматите се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

3.6 Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Позитивната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжи непосредно во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на оттуѓените и расходовани основни средства се книжи на товар на останатите расходи. Постојаните средства се поделени во групи и подгрупи, врз кои што се пресметува амортизација се додека овие средства целосно не се отпишат.

3.7 Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува по стапки пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација. Набавната или ревалоризирана вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употребата на основните средства. Амортизација не се пресметува на земјиштето. Пропишаните стапки на амортизација кои се применуваат за основните средства што ги поседува ЈП за “ПУП“ Прилеп се:

	Годишна стапка
Градежни објекти	2,5%
Опрема	5-25%
Транспортни средства, компјутери	25%

3.8 Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања по основ на паркинг услуги и архитектонски услуги и се искажуваат според номинална вредност, намалени за лоши и несигурни побарувања.

3.9 Залихи

Залихите се искажуваат според износот на трошоците на нивната набавна или нето реализациона вредност, во зависност од тоа која од нив е пониска.

Ситниот инвентар, алатот и авто гумите се отпишуваат 100% од вредноста при ставање во употреба.

3.10 Парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајната, парични средства на жиро сметката во банки и девизни средства на жиро сметката кај деловните банки. Паричните средства се искажуваат според номинален износ.

3.11 Обврски

Краткорочните и долгорочните обврските ги опфаќаат обврските спрема добавувачите, спрема вработени, обврски за примени аванси, обврски спрема даноци и придонеси, обврски по основ на заеми кредити и обврски од резултатот. Овие обврски се искажуваат според нивната номинална вредност искажана на сметководствениот документ, зголемен за камати согласно договорите.

3.12. Данок од добивка

Согласно применливата законска регулатива, Данокот од добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка по стапка од 10%. Основа за пресметување на данокот на добивка е добивката пред оданочување корегирана за даночен кредит.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

При подготвувањето на финансиските извештаи Претпријатието применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствена политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСС или МСФИ, или доброволно, со одлука на раководството на Претпријатието, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во годишната сметка.

При ретроспективна промена во сметководствена политика, Претпријатието ја применува новата сметководствена политика на компаративните податоци за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите врз поединечните периоди од промената на сметководствената политика на компаративните информации, Претпријатието ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење претпријатието е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки, ризикот од неликвидност и даночниот ризик.

6.1 Пазарен ризик

Ризик од промени на цени

Претпријатието не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што претпријатието нема вложувања расположливи за продажба.

6.2 Кредитен ризик

Претпријатието е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање спрема претпријатието.

6.3 Каматен ризик

Претпријатието не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи не користи кредити и депонирани средства во банки. Со ова претпријатието не е изложено на ризик од промени на каматните стапки.

6.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога претпријатието нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и претпријатието нема вакви проблеми во своето работење.

ЈП “ПУП” Прилеп

Белешки кон финансиските извештаи

6.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината.

6.6 Финансиски ризик

Претпријатието го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства. Раководството на ЈП “ПУП” Прилеп врши редовно следење на кредитната задолженост.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	198	548
Нето обврски по кредити	-	-
Капитал и резерви	2.471	3.924
% на кредитна задолженост	-	-

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	во илјади денари	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи од продажба на добра, (производи, стоки) и услуга поврзани друштва во земјата	5.021	-
Приходи од продажба на добра, (производи) и услуги во земјата	30.247	22.998
Вкупно	35.268	22.998

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	во илјади денари	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинатото работење	-	29
Приходи од наемнини	424	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	2	31
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	2.069	1.025
Останати приходи од работењето	8	3
Вкупно	2.503	1.088

9. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Трошоци за суровини и материјали	139	70
Трошоци за материјали	345	272
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	1.564	81
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	265	14
Вкупно	2.313	437

10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Набавна вредност на продадени нетековни средства	-	29
Вкупно	-	29

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	во илјади денари	
	2014	2013
Плати и надоместоци на плата - бруто	18.075	15.821
Надомест на трошоците на вработените и подароци	40	29
Трошоци за дневници за службени патувања и патни трошоци	-	12
Трошоци за надомест и други примања на членовите на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	78	16
Останати трошоци на вработените	578	-
Вкупно	18.771	15.878

12. АМОРТИЗАЦИЈА

	во илјади денари	
	2014	2013
Амортизација	2.755	1.646
Вкупно	2.755	1.646

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Трошоци за енергија	6.147	581
Транспортни услуги	17	16
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	331	290
Услуги за одржување и заштита	45	10
Наем - лизинг	714	536
Комунални услуги	67	63
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	16	5
Останати услуги	217	840
Трошоци за спонзорства и донации	19	17
Трошоци за репрезентација	258	377
Трошоци за осигурување	144	40
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	76	59
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др. давачки	102	412
Трошоци за користење на права (освен наем)	-	4
Останати трошоци на работењето	6.587	2.249
Вредносно усогласување на материјални средства	-	108
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	555	131
Останати расходи од работењето	59	282
Вкупно	15.354	6.020

14. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Останати финансиски расходи	31	10
Вкупно	31	10

15. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	во илјади денари	
	2014	2013
Добивка/(загуба) пред оданочување	(1.453)	66
Даночен ефект од расходи кои се оданочуваат (непризнати расходи)	-	53
Данок од добивка за годината	-	53

Ефективна даночна стапка за 2014 година 0% (2013: 80,30%)

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

	во илјади денари	
	2014	2013
Парични средства на трансакциска сметка во денари	150	548
Парични средства во благајна	48	-
Состојба на 31 Декември	198	548

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Купувачи во земјата	7.011	4.635
Состојба на 31 Декември	7.011	4.635

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

	во илјади денари	
	2014	2013
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход, и данок на приход платен на странско правно лице	50	-
Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања	20	-
Побарувања од вработените	-	86
Состојба на 31 Декември	70	86

19. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Однапред платени трошоци	43	-
Состојба на 31.Декември	43	-

20. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	-	3
Состојба на 31 Декември	-	3

21. ЗАЛИХИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Суровини и материјали на залиха	29	41
Ситен инвентар на залиха	5	5
Ситен инвентар во употреба	197	176
Амбалажа во употреба	7	7
Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар и автогуми	(203)	(182)
Состојба на 31 Декември	35	47

22. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Состојбата и промените на ревалоризираната набавна вредност на нематеријалните и материјалните средства и нивната исправка на вредност на ден 31 Декември 2014 година се прикажани во следната табела:

ПРОМЕНИ КАЈ МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

2014

во илјади денари

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат и канц.инв., мебел и транс. ср.и опрема	Материјални средства во подготовка	Останати материјални и средства	ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	Нематери- јални средства	ВКУПНО
Набавна или ревалоризирана вредност									
Состојба на ден 01 Јануари 2014	-	634	-	10.983	800	24	12.441	250	12.691
Набавки во текот на годината	-	17.964	-	6.573	(800)	-	23.737	200	23.937
Пренос од средства во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупни зголемувања:	-	17.964	-	6.573	(800)	-	23.737	200	23.937
Расходувања/ Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ден 31. Декември 2014	-	18.598	-	17.556	-	24	36.178	450	36.628
Исправка на вредност									
Состојба на ден 01 Јануари 2014	-	72	-	4.447	-	-	4.519	120	4.639
Амортизација за тековната година	-	589	-	2.085	-	-	2.674	79	2.753
Расходи и отугувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ден 31.Декември 2014	-	661	-	6.532	-	-	7.193	199	7.392
Неотп. вредн. на осн.сред 31.Дек.2014	-	17.937	-	11.024	-	24	28.985	251	29.236

2013

во илјади денари

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат и канц.инв., мебел и транс. ср.и опрема	Материјални средства во подготовка	Останати материјални и средства	ВКУПНО МАТЕРИЈАЛ- НИ СРЕДСТВА	Нематери- јални средства	ВКУПНО
Набавна или ревалоризирана вредност									
Состојба на ден 01 Јануари 2013	-	634	-	8.196	-	24	8.854	250	9.104
Набавки во текот на годината	-	-	-	3.160	800	-	3.960	-	3.960
Пренос од средства во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупни зголемувања:	-	-	-	3.160	800	-	3.960	-	3.960
Расходувања/ Продажби	-	-	-	(373)	-	-	(373)	-	(373)
Состојба на ден 31. Декември 2013	-	634	-	10.983	800	24	12.441	250	12.691
Исправка на вредност									
Состојба на ден 01 Јануари 2013	-	56	-	3.099	-	-	3.155	70	3.225
Амортизација за тековната година	-	16	-	1.582	-	-	1.598	51	1.649
Останато	-	-	-	(236)	-	-	(236)	-	(236)
Состојба на ден 31.Декември 2013	-	72	-	4.445	-	-	4.517	121	4.638
Неотп. вредн. на осн.сред 31.Дек.2013	-	562	-	6.538	800	24	7.924	129	8.053

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.270	1.134
Останати обврски од поврзани друштва	2.201	1.119
Состојба на 31 Декември	6.471	2.253

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Обврски за данок на додадена вредност	369	984
Обврски за даноци и придонеси на плата и надпоместоци на плата	213	202
Обврски за персонален данок на доход	34	-
Обврски за данок на непризнати расходи и помалку искажани приходи	3	14
Обврски за плати и надомести на плати	552	468
Останати обврски спрема вработените	2	34
Состојба на 31 Декември	1.173	1.702

25. ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Однапред пресметани трошоци	160	30
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	26.151	5.463
Состојба на 31.Декември	26.311	5.493

26. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Државен капитал	1.507	1.507
Акумулирана добивка	2.417	2.404
Добивка за финансиската година	-	13
Загуба за финансиската година	(1.453)	-
Вкупно капитал и резерви	2.471	3.924

Извештајот за промените на капиталот и резервите е прикажан на страна 6.

27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на Извештајот за финансиска состојба (31 Декември 2014) не се случиле позначајни промени кои треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

Прилеп, Февруари 2015 година

Составил

М.П.

Претседател на УО
